

## ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА

### - АКТУЕЛНИ ПЕРЦЕПЦИИ ЗА НАЈАВЕНИОТ БОЈКОТ НА ОПОЗИЦИЈАТА -

01.03.2013 година

Почитувани,

Во периодот помеѓу 25 до 28 февруари 2013 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе телефонска анкета на **1110 испитаници** кои го даваа своето мислење за повеќе актуелни политички прашања поврзани со најавениот бојкот на локалните избори од страна на опозицијата.

Ова истражување беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.

**Дали го поддржувате напуштањето на парламентот од страна на пратениците од опозицијата се до прогласување на предвремени парламентарни избори?**

	Процент
<b>Да</b>	34.6
<b>Не</b>	54.1
<b>Не знам/нема одговор</b>	11.4
<b>Вкупно</b>	100.0

**Дали според вас треба да се распишат предвремени парламентарни избори со цел да се решат актуелните политички проблеми во Македонија?**

	Процент
<b>Да</b>	32.4
<b>Не</b>	57.0
<b>Не знам/нема одговор</b>	10.5
<b>Вкупно</b>	100.0

**Дали сметате дека е исправна одлуката за бојкот на локалните избори?**

	Процент
<b>Да</b>	20.8
<b>Не</b>	65.6
<b>Не знам/нема одговор</b>	13.6
<b>Вкупно</b>	100.0

**Според вас дали меѓународната заедница вината за бојкотот ја лоцира повеќе кај власта или кај опозицијата?**

	Процент
<b>кај власта</b>	23.3
<b>кај опозицијата</b>	40.8
<b>Не знам/нема одговор</b>	35.9
<b>Вкупно</b>	100.0

**Дали сметате дека сеуште има простор за политички договор помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, со цел опозицијата да земе учество на изборите?**

	Процент
<b>Да</b>	62.4
<b>Не</b>	27.4
<b>Не знам/нема одговор</b>	10.2
<b>Вкупно</b>	100.0

**НАПОМЕНА:**

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319

[www.ipis.org.mk](http://www.ipis.org.mk)